

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 30 год. LXVII

10 март 2011, четврток

Цената на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
724. Указ бр. 17 од Претседателот на Република Македонија.....	2	730. Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации.....	19
725. Правилник за поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација.....	2	731. Одлука за висината на надоместокот што го наплатува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од пензиските друштва за 2011 година.....	20
726. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	9	732. Објава за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2010 година, за пензии остварени во 2011 година.....	20
727. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување.....	9	733. Објава за висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2011 година.....	21
728. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	10	734. Одлука за изменување на Одлуката бр. 03-27/1 за содржината и формата на писмената изјава утврдена во член 6 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција.....	21
729. Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија на друштвото за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје.....	12	Огласен дел.....	1-88

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**724.**

Указ бр.17
од 9 март 2011 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008 година).

СЕ ПОСТАВУВА

**ЗА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО АНКАРА, РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА**

Полковник ЦАМБАСКИ Бранко ЗОРАН

ФЧ: полковник
лична ВЕС: 31340

до сега: заменик на командантот на 1.механизирана пешадиска бригада “А” во ЗОК, во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-465
9 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**725.**

Врз основа на член 101 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА, НАЧИН ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШТА, СУБЈЕКТИТЕ КОИ ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО
ПОСТАПКАТА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои имаат право на учество во постапката, како и потребната документација.

Член 2

Поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството за реализација на мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделство за 2011 година и максималните износи на помошта според намени се:

	Вид на помош	Поблиски критериуми	Максимален износ во денари
1.	Помош за организирање на програми за обука и патни и дневни трошоци на учесниците	- според поднесена програма за обука во 2011 година со активности - претходно искуство во реализација на обуката со значење за целната група на крајни корисници на поддршката - сопствено или учество на други извори на финансирање	за спроведена обука до 200.000,00 денари
2.	Помош за истражување и консултантски услуги за изработка на предлог проекти, студии и стратешки документи	-реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството -директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -одржливост по реализација на поддршката	за ангажирање на експерти и трошоци за истражувања до 200.000,00 денари

3.	Помош за инвестициони вложувања кои не се поддржуваат преку мерките за поддршка на земјоделството за реализација на апликативни и базични научно-истражувачки проекти	-реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството -директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -сопствено или учество на други извори на финансирање -одржливост по реализација на поддршката	до 350.000,00 денари по проект
4.	Помош за активности на национални и регионални здруженија на земјоделски производители согласно со годишна програма за работа	-здружување на корисниците на поддршката во национални и регионални здруженија на земјоделски производители -директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството	до 100.000,00 денари по здружение
5.	Помош за награди, пропаганден материјал, закуп на простор и промоција за организирање на манифестации и саеми	-реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството -директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -сопствено или учество на други извори на финансирање	До 300 000,00 денари за: -Денови на тутунот-Прилеп; -Денови на овчарство, Маврово До 250 000,00 денари за: -Гроздобер Кавадарци До 200 000,00 денари за: -Фестивал за органска храна; -Најуспешни земјоделци во Република Македонија; -Ден на празот, Василево; -Преспански јаболкобер, Ресен; -Државен натпревар на трактористите во Република Македонија; До 150 000,00 денари за: -Денови на кочанскиот ориз, Кочани; -Денови на пченицата; -Денови на македонскиот мед, Скопје; -Дени на органско земјоделско производство, Скопје; -Св. Трифун, Неготино; До 60 000,00 денари за помали регионални манифестации
6.	Помош за учество, закуп на простор, патни и трошоци за сместување и трошоци за пропаганден материјал за учество на земјоделски производители на саемски манифестации и саеми како изложувачи	-сопствено или учество на други извори на финансирање -директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -здружување на корисниците на поддршката, јавно-приватно партнерство, или други форми на партнерство со поголем број на корисници	до 150.000,00 ден/изложувач

7.	Помош за подготовка и објавување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали и публикации	-реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството -директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -сопствено или учество на други извори на финансирање	до 100.000,00 денари за подготовка, дизајн и печатење на публикациите
8.	Помош за подготовка и реализација на национална кампања за промоција на органското земјоделско производство	-директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -претходно искуство во реализација на активности од значење за целната група на крајни корисници на поддршката -реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	-прифатливи трошоци за одржување на трибини, изработка на рекламен спот, флаери и други материјални трошоци за спроведување на кампањата во максимален износ од 2 000 000,00 денари
9	Помош за организирање на меѓународна конференција на експерти за органско земјоделство во медитеранскиот регион	-директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството -реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	180 000,00

Член 3

Средствата од член 2 точки 1., 2., 3., 4, 6. и 7. на овој правилник ќе се реализираат со јавен повик.

Средствата од член 2 точка 5. на овој правилник ќе се реализираат со договор меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и барателот на помошта.

Средствата од член 2 точки 8. и 9. на овој правилник ќе се реализираат со јавна набавка.

Член 4

Постапката за избор на корисници ја спроведува комисија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство која врз основа на објавените јавни повици и условите во нив, составува записник за отворање на апликациите, записник за евалуирање на апликациите и записник за избрани корисници со висина на одобрената поддршка.

Изборот на понудите за намените од член 2 точки 1., 2., 3., 4, 6. и 7 на овој правилник ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:

Критериум	Бод
Реалните и применливите резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделство и руралниот развој	30
Директно и индиректно влијание на поголем број на субјекти од областа на земјоделството	15
Здружувања на корисниците на поддршката, јавно-приватно партнерство или други форми на партнерство со поголем број на корисници	15
Одржливост после реализацијата на поддршката	15
Претходно искуство во реализација на активностите од значење за целната група на крајни корисници на поддршката	15
Сопствено или учество од други извори на финансирање	10

Како прифатливи се понудите кои после евалуацијата од страна на комисијата од член 4 став 1 на овој правилник ќе освојат повеќе од 50 бода.

Помошта за намените од член 2 точки 1, 2., 3., 4, 6. и 7. на овој правилник ќе биде дефинирана со договори потпишани со избраните корисници на средствата од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на записник за избрани корисници на комисијата од став 1 на овој член.

Реализацијата на поднесените проекти може да биде во фази во текот на повеќе од една, но не повеќе од три години. За повеќефазните проекти се поднесуваат одделни барања за финансиска поддршка секоја последователна година. Добиената поддршка за првата фаза не значи автоматско одобрување на проектот во следните фази.

Член 5

Право на учество на јавниот повик од член 3 став 1 на овој правилник имаат субјекти од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството (земјоделски стопанства, здруженија на граѓани и фондации, јавни научни и образовна установи, или институции) и тоа:

- за намените од член 2 точки 1, 4, 6 и 7 на овој правилник се здруженија на граѓани и фондации регистрирани согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации, поголеми форми на здружување на земјоделците како здруженија на граѓани и фондации на национално, пошироко регионално и под-секторско или кластерско ниво и партнерство помеѓу погоре споменатите организациони форми на корисници;

- за намените од член 2 точки 1, 2, 3 и 7 на овој правилник се јавни научни установи и самостојни научни работници согласно Законот за научно истражувачка дејност, образовна институција или установа која ги исполнува условите согласно Законот за високото образование, Законот за средното образование, Законот за стручното образование и обука и Законот за образование на возрасните;

- за намените од член 2 точките 1, 2, 6 и 7 на овој правилник се Правни лица регистрирани согласно Законот за трговски друштва (особено основани од здруженија) и Законот за задругите кои:

- извршуваат консултантски услуги,
- произведуваат примарни земјоделски производи,
- преработуваат земјоделски производи.

Член 6

Субјектите од член 5 на овој правилник барање за користење на помош за намените од член 2 точки 1, 2., 3., 4, 6. и 7. на овој правилник доставуваат на образец кој е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат и следните документи:

1. Тековна состојба од Централен регистер на Република Македонија;

2. Изјава дека за иста намена и активности наведени во барањето не користел средства од друг орган на државна управа или други извори што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори;

3. Препораки или други докази за претходна имплементација или учество во успешно реализирани проекти и програми според точка III2 од Барањето;

4. За апликантите правни лица: Потврда за евиденција во Единствениот регистер на земјоделски стопанства (ако се занимаваат со примарно земјоделско производство); Доказ од Централен регистер дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка; и доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки.

5. Поголеми форми на здружување на земјоделците приложуваат и годишна програма за работа на организацијата за 2011 година со вклучени активности за кои се бара кофинансирање.

6. Апликантите за намените од член 2 точка 6. на овој правилник пред исплатата на средствата треба да достават доказ за платени трошоци за кои поднесуваат барање.

Член 7

Исплатата на помошта по корисници за намените од член 2 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој правилник се врши двократно и тоа: авансно 50% од вкупната сума и 50% по завршување на проектот и достава на финансиски извештај и за намената од член 2 точка 5 на овој правилник авансно 70% од вкупната сума и 30% по завршување на манифестацијата и доставен финансиски извештај.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1231/1

9 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ



**Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

Б А Р А Њ Е

**за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството
од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година**

I. ВИД НА ПОМОШ КОЈА СЕ БАРА (да се заокружи точката):

Намена	Вид на помош
1.	Помош за организирање на програми за обука и патни и дневни трошоци на учесниците
2.	Помош за истражување и консултантски услуги за изработка на предлог проекти, студии и стратешки документи
3.	Помош за инвестициони вложувања кои не се поддржуваат преку мерките за поддршка на земјоделството за реализација на апликативни и базични научно-истражувачки проекти
4.	Помош за активности на национални и регионални здруженија на земјоделски производители согласно со годишна програма за работа
6.	Помош за учество, закуп на простор, патни и трошоци за сместување и трошоци за пропаганден материјал за учество на земјоделски производители на саемски манифестации и саеми како изложувачи
7.	Помош за подготовка и објавување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали и публикации

II. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛАГАЧОТ/ АПЛИКАНТОТ

НАЗИВ НА АПЛИКАНТОТ:

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Адреса:

Телефон/факс: _____

E-mail: _____

РАКОВОДИТЕЛ НА ИНСТИТУЦИЈАТА

Име и презиме

Потпис

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Име и презиме

Потпис

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ – ПАРТНЕРИ:

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ: _____

М П

II. КРАТКА СОДРЖИНА НА ПРЕДЛОГОТ

На не повеќе од една страна да се набројат целите кои треба да се постигнат со проектот, очекувани резултати, активности за секој од резултатите, времетраење на проектот (почеток и крај) и бараниот износ од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година.

III. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ – ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ

1. ОПИС НА СОСТОЈБАТА И ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ПРИЧИНА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ
2. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИ АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ НА АПЛИКАНТОТ ВО ОБЛАСТА НА АПЛИЦИРАЊЕ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИЛИ УЧЕСТВО ВО УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЦЕЛНАТА ГРУПА (да се направи хронолошки преглед на досегашните проекти со краток опис на активностите, времетраењето, начин на учество на апликантот во проектот, извор на финансирање и износи на проектите)

IV. УСОГЛАСЕНОСТ И ПОВРЗАНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ СО СТРАТЕШКИТЕ ЦЕЛИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ И ПРИЛАГОДУВАЊЕ КОН ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ

3. ОПИС НА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ СО ЦЕЛИТЕ НА ВЛАДАТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО, ОДНОСНО НА ЦЕЛИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЛОКАЛНО НИВО (СО ПОВРЗУВАЊЕ СО КОНКРЕТНИ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ: НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 2007-2013 ГОДИНА, ПРИОРИТЕТИ ОД НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ КОН ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ (НПАА) ЗА 2011 ГОДИНА, СТРАТЕГИИ ЗА ЛЕР И СЛ.) ИЛИЛИ ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА МЗШВ
4. ПОВРЗАНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ СО ДРУГИ ПРОЕКТИ, ОБЛАСТИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

V. ОПИС НА ПРЕДЛОГОТ

5. ЦЕЛИ
6. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ СО КВАНТИФИЦИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ (ЗА СЕКОЈ ОД ЦЕЛИТЕ)
7. ВРЕМЕНСКА РАМКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА (ПОЧЕТОК И КРАЈ)
8. ПЛАН НА АКТИВНОСТИ СО ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ, МЕТОДОЛОГИЈА, И ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СЕКОЈА ФАЗА (да се прикаже одделно по фази – години особено за 2009 година)

Активност	Очекуван резултат – оутпут од активноста	Временска рамка (од – до)	Придонес кон остварување на наведените цели од точка 5 (која цел(и))
-----------	--	------------------------------	---

9. СТРУКТУРА И ПРОЦЕДУРИ НА УПРАВУВАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА

VI. ВЛИЈАНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ

10. ОДРЖЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ПОСЛЕ ЗАВРШУВАЊЕ НА КОФИНАНСИРАЊЕ ОД СТРАНА НА МЗШВ
11. ЦЕЛНА ГРУПА, БРОЈ И ОПИС НА ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ, НАЧИН НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЧЕКУВАНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ
12. ВЛИЈАНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ КОН ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА ОКОЛИНА, ОДНОСНО КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ЦЕЛНАТА ГРУПА

VII. БУЏЕТ НА ПРЕДЛОГОТ

Во една табела да се прикажат трошоците најмалку по следниве трошковните ставки:

1. Хоризонтални ставки – опис на трошоци:

- Трошоци за ангажирани експерти (број на експерти, број на денови и висина на дневница)
- Набавка на основни средства (опрема, механизација, објекти, и сл.)
- Трошоци за услуги (техничка поддршка, софтвер, обуки, и сл.)
- Набавка на обртни средства
- Материјални трошоци за имплементација на проектот
- Друго (да се дополни доколку не е опфатено со погоре даденети ставки).

2. Вертикални ставки - според извори на средства:

- Сопствено учество на апликантот
- Учество на партнерите
- Останати извори на финансирање (да се наведат секој поединечно)
- Средства кои се бараат од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството во 2011 година

Буџетското барање треба да се прикаже по фази – години одделно.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**726.**

Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 алинеја в) и член 206 став 1 алинеја д) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 22.2.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на брокерската кука Фершпед Брокер АД, поради непочитување на член 123 став 1, став 2 и став 5 од Законот за хартии од вредност, односно поради префрлање на парични средства од клиентска сметка на еден клиент на клиентска сметка на друг клиент при што не е склучена трансакција со хартии од вредност и тоа:

- На ден 21.9.2007 година, префрлени парични средства во износ од 70.403.120,50 денари, од клиентската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета.

- На ден 24.9.2007 година, префрлени парични средства во износ од 47.085.208,00 денари, од клиентската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета.

- На ден 27.9.2007 година, префрлени парични средства во износ од 41.585.216,00 денари, од клиентската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета.

- На ден 24.9.2007 година, префрлени парични средства во износ од 12.603.730,00 денари, од клиентската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета.

- На ден 21.9.2007 година, префрлени парични средства во износ од 70.403.120,50 денари, од клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета на клиентската сметка на Лабруско ДОО Скопје.

- На ден 24.9.2007 година, префрлени парични средства во износ од 12.603.730,00 денари, од клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета на клиентската сметка на Лабруско ДОО Скопје.

- На ден 2.10.2007 година, префрлени парични средства во износ од 83.006.850,50 денари, од клиентската сметка на Лабруско ДОО Скопје на клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета.

- На ден 2.10.2007 година, префрлени парични средства во износ од 83.006.850,50 денари, од клиентската сметка на приватниот фонд Фишер Тета на клиентската сметка на CEE Investments B.V.

2. Се изрекува привремена забрана на брокерската кука Фершпед Брокер АД Скопје за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, во времетраење од 30 работни дена.

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја исклучат од членство брокерската кука Фершпед брокер АД Скопје додека трае забраната согласно точка 2 од изреката на ова решение.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-27 Комисија за хартии од вредност
22 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Накева-Кавракова, с.р.

727.

Врз основа на член 190 став 2 и член 150 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И
ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА
ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување („Службен весник на Република Македонија“ број 145/2010) член 2 став 4 се менува и гласи:

„Трошокот за следење на обуката за инвестициско советување е на товар на кандидатите, кои плаќаат со одветен надомест утврден со Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.“

Член 2

Во член 9 став 1 алинеја 2 сврзникот „и“ и во алинеја 3 зборовите: „да има познавање на работа со компјутери“ се бришат.

Член 3

Во член 9 став 2 алинеја 2 зборовите: „и надомест за полагањето на стручниот испит за инвестиционно советување“ се бришат.

Член 4

Во член 11 став 6 зборовите: „без плаќање на дополнителен надомест за полагање на испитот“ се бришат.

Член 5

Во член 11 став 7 наместо „по спроведените 4 полагања“ треба да стои „по спроведеното прво полагање.“

Член 6

Во член 13 став 1 на почетокот на првата реченица се додаваат зборовите: „Полагањето на“, а во зборот „Стручниот“ почетната голема буква „С“ се заменува со мала буква „с“.

Член 7

По членот 28 се додава нов наслов „Преодни и завршни одредби“ и нов член 29 кој гласи:

„За правата и обврските на лицата кои ја следат Втората обука за инвестиционно советување важат одредбите на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување („Службен весник на Република Македонија“ број 145/2010).

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-471/1 Комисија за хартии од вредност
22 февруари 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

Марина Накева Кавракова, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

728.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, ул. „Беласица“ бр. 2, Скопје – Гази Баба, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-2
8 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, ул. „Беласица“ бр. 2, Скопје – Гази Баба, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

8.3.2011 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

8.3.2021 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ- 67.10.1/11

7. Број на деловниот субјект - 6645844**8. Единствен даночен број - 4043010506382****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија, како и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините на електричната енергија и големината на моќноста, податоци за субјектите од кои е набавена и на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот		Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина на електрична енергија (kWh)	Планирано согласно договор бр.	Реализирана Количина (kWh)
Снабдувачи				
Самостојни потрошувачи				
Електропреносен систем оператор				
Електродистрибутивен оператор				
Извоз и други трговци				

729.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11), член 27, став 5 и 6 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/09), точка 3 од Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство, бр. 07-1973/1 од 1.9.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/09), на ден 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОГЕЛ СЕВЕР ДОО СКОПЈЕ

1. На Друштвото за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје му се утврдува содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија.

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските на носителот на лиценцата се пропишани во Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на топлинска и електрична енергија бр. 07-1973/1 од 1.9.2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/09 усогласена со Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11) влегува во сила, со денот на објавувањето на оваа Одлука во Службен весник на РМ.

4. Називот на Одлуката од точка 3 на оваа Одлука се менува и гласи: „Одлука за издавање на Лиценца за производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија“.

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-72

8 март 2011 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје со седиште на ул. 16 Македонска бригада бр. 18, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

8 март 2011 година

4. Временски период на важење на лиценцата

35 години

5. Датум до кога важи лиценцата

8 март 2046 година

6. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ- 66.01.1/11 и ТЕ- 11.01.1/11

7. Број на деловниот субјект – 6385036**8. Единствен даночен број – 40300080385556**

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија се смета истовремено производство на електрична и топлинска енергија во еден технолошки процес.

Врз основа на Законот за енергетика, носителот на лиценца не е регулиран производител на електрична и топлинска енергија и нема обврска за вршење на јавна дејност.

Производителот на електрична енергија може да врши продажба на електрична енергија и/или системски услуги во земјата и странство на трговци, снабдувачи со електрична енергија и операторот на електропреносниот и операторите на електродистрибутивните системи.

Производителот на топлинска енергија може да продава топлинска енергија и на потрошувачи кои не се приклучени во системот за дистрибуција на топлинска енергија, а се директно поврзани на неговата производна постројка.

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија ја врши на територијата на Република Македонија.

11. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија ќе ја врши преку постројки наведени во Техничките карактеристики на постројката кои се составен дел од оваа лиценца.

12. Право на приклучување, пристап и користење на соодветниот систем

Носителот на лиценцата има право на приклучување на расположливиот дистрибутивен систем за електрична енергија и расположливиот дистрибутивен систем за топлинска енергија, согласно соодветните мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија, односно топлинска енергија.

Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на преносниот и расположливиот дистрибутивен систем за електрична енергија, како и на расположливиот дистрибутивен систем за топлинска енергија поради нормално вршење на енергетската дејност во согласност со склучените договори за приклучок, Пазарните правила за електрична енергија, Мрежните правила за пренос на електрична енергија, соодветните Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија, односно соодветните Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија.

13. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните правила, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти, при изградба, реконструкција, редовни годишни ремонти на објектите, постројките, уредите и инсталациите вклучени во процесот на производство на електрична и топлинска енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија и топлинска енергија до точката на прием;

- врши продажба на електрична енергија и/или системски услуги во земјата и странство на трговци на електрична енергија, снабдувачи со електрична енергија и операторот на електропреносниот систем и операторите на електродистрибутивните системи

- обезбеди достапност на договорената електрична енергија и/или системски услуги до точката на прием во дистрибутивниот систем;

- обезбеди достапност на договорената топлинска енергија до точката на прием;

- доставува годишни извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување, планираната расположливост на производните капацитети за електрична енергија до операторот на електроенергетскиот систем и операторот на дистрибутивниот систем како и Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Мрежните правила за електрична енергија.

- доставува годишни извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување, планираната расположливост до операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија и до Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со Мрежните правила за топлинска енергија.

- доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар.

14. Планирање на одржување на постојните и изградба на нови производни капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија и топлинска енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење по планот од операторот на електроенергетскиот систем.

Планот за одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на постојните производни капацитети;
- потреба од ревитализација на постојните производни капацитети;
- проценка за идни потреби од нови производни капацитети;
- локации каде се планира да се изградат новите производни капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

15. Изготвување на годишна програма за ремонти

Носителот на лиценцата е должен да изготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика годишна програма за ремонти на производните капацитети и истата да ја објави на својата веб страна.

Пред да пристапи кон ремонт на производните капацитети, носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, операторот на електропреносниот систем, како и операторот на соодветниот систем за дистрибуција на електрична енергија, односно топлинска енергија, за точниот датум на отпочнување и времетраење на ремонтот.

16. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја нерасположливост на произведен капацитет која што трае повеќе од 12 месеци и притоа е поголема од 10 % од вкупната инсталирана моќност на производните капацитети.

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, како и операторот на соодветниот систем за дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценцата, во согласност со Мрежните правила и Пазарните правила.

17. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

18. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија, односно топлинска енергија.

19. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија и топлинска енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој енергенс поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием, вкупна количина на произведената и испорачаната топлинска енергија на точка на прием, количини на системски услуги во производството на електрична енергија, количеството на гориво потрошено за производство на електрична енергија и топлинска енергија, сопствена потрошувачка на електрична енергија и топлинска енергија како и вкупна количина на произведена и испорачана топлинска енергија за индустриски потреби, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на постојни и изградба на нови производни капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

20. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за вкупната количина на произведената и испорачаната електрична и топлинска енергија, количеството на гориво потрошено за производство на електрична енергија и топлинска енергија количините на системски услуги, количината на електрична енергија за балансна регулација, бројот и времетраењето на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

- сите договори коишто ги склучил со снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи.

21. Мерење на произведената електрична енергија и моќност и мерење на произведена топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да инсталира, одржува, проверува и да ги сервисира контролните мерни уреди на сите мерни места и да ја мери произведената електрична енергија и моќност и произведената топлинска енергија на сите мерни места на праг на електрана.

22. Физичка заштита на производните капацитети од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

23. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична и топлинска енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и пропишаните услови за снабдување со топлинска енергија и Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична и топлинска енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична и топлинска енергија во определен временски период.

25. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

26. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСТРОЈКАТА

1. Намена и опис на технолошкиот процес

- Опремата се состои од 10 гасни мотори кои користат природен гас како гориво.
- Произведената електрична енергија преку 2 трансформатора се пренесува до дистрибутивната мрежа на АД ЕЛЕМ – Скопје подружница Енергетика.
- Ослободената топлинска енергија при работата на гасните мотори, преку ладилници се предава на циркулациониот разладен круг, во кој се приклучени и ладилникот за масло и ладилникот на компримираната смеса на гас и воздух зад турбополначот.
- Согорените гасови од гасните мотори, преку пригушен систем за намалување на бучавата, заради високата содржина на физичка топлина од 1140 kW, се носат во генератор за пареа.
- Има 5 генератори за пареа т.е. два гасни мотори напојуваат еден генератор на пареа.
- Топлинската енергија се испорачува со директен вод до потрошувачите.
- Снабдувањето со гориво (природен гас) е преку МРС изградена за потребите на овој објект.

2. Инсталиран капацитет

- | | |
|--|------------|
| - капацитет за производство на електрична енергија на гасен мотор | 3041 kW |
| - вкупен инсталиран капацитет за производство на електрична енергија | 30410 kW |
| - капацитет за производство на топлинска енергија на гасен мотор | 1358 kW |
| - Вкупниот капацитет за производство на топлинска енергија | 13580 kW |
| - Производство на пареа со еден гасен мотор | 1296 kW |
| - Вкупен капацитет за производство на пареа | 12960 kW |
| - Вкупен капацитет за производство на пареа | 20000 kg/h |

3. Фактор на емисија

1. $\text{NO}_x < 500 \text{ mg/Nm}^3$ (5% O_2)
2. $\text{CO} < 300 \text{ mg/Nm}^3$ (5% O_2)

4. Основни параметри на вградените когеративни единици JMS 620 GS-N.LC

4.1 Технички податоци

Податоци за:	Полно			Делумно		
	оптоварување			оптоварување		
Гасно гориво Hd		kWh/Nm³		9,5		
				100%	75%	50%
Влезна енергија		kW	[2]	7.076	5.468	3.860
Волумен на гас		Nm³/h	*)	745	576	406
Излезна механичка моќ		kW	[1]	3.119	2.339	1.559
Излезна електрична моќ		kW el.	[4]	3.041	2.275	1.504
Излезна искористива топлинска моќ				1358		
~ Меѓуладилник 1. степен		kW		494	271	76
~ Масло за подмачкување		kW		326	297	255
~ Вода за ладење		kW		538	465	386
~ Излезни гасови оладени од 425 °C до сса 190 °C (пареа)		kW		1.296		
Вкупна искористива излезна топлинска моќ		kW	[5]	2.654	1.033	717
Вкупна произведена излезна моќ		kW total		5.695		
Топлина за оддавање кон околината						
~ Меѓуладилник 2. степен		kW		219	119	70
~ Масло за подмачкување		kW		~	~	~
~ Топлина од површини	ca.	kW	[7]	266	212	186
~ Билансна топлина		kW		71	55	39
Специф. потрошувачка на гориво на машината		kWh/kWh	[2]	2,27	2,34	2,48
Потрошувачка на масло за подмачкување	ca.	kg/h	[3]	0,94	~	~
Електрична ефикасност		%		43,0%	41,6%	39,0%
Топлинска ефикасност		%		19,2%	18,9%	18,6%
Топлинска ефикасност - пареа		%		18,3%	21,2%	24,0%
Вкупна ефикасност		%	[6]	80,5%		
Круг на топла вода:						
Излезна температура		°C		90,0	85,2	80,6
Повратна температура		°C		70,0	70,0	70,0
Проток на топла вода		m³/h		58,3	58,3	58,3

*) приближна вредност за димензионирање на цевковод [] Објаснувања: види 0.10 – Технички параметри

Сите топлински податоци се базирани на стандардни услови према прилог 0.10. Отстапувањата од стандардните услови може да доведат до промена на вредностите во топлинскиот биланс, и мора да се земат во предвид при дефинирањето на системот за ладење/опрема (меѓуладилник, присилно ладење, ...). во спецификациите како дополнување на општата толеранција од +/- 8% на топлинските излезни големини на топлинскиот излез дополнителна резерва од 10% се препорачува за димензионирање на потребите на системот за ладење.

4.2 Основни димензии и маса

Должина	mm	~ 8.900
Широчина	mm	~ 2.200
Височина	mm	~ 2.800
Маса празен	kg	~ 30.000
Маса наполнет	kg	~ 31.000

4.3 Поврзувања

Топла вода , влез и излез	DN/PN	100/10
Излезни гасови излез	DN/PN	600/10
Гориво гас (на гасна рампа)	DN/PN	100/16
гориво гас (на модул)	DN/PN	100/10
Испиштање на вода ISO 228	G	1/2"
Испуштање на кондензат	DN/PN	50/10
Сигурносен вентил на вода за ладење ISO 228	DN/PN	2x1 1/2"/2,5
Сигурносен вентил – топла вода	DN/PN	80/10
Масло за подмачкување полнење (цевовод)	mm	28
Масло за подмачкување испуштање (цевковод)	mm	28
Вода за ладење – полнење (еластична цевка)	mm	13
Меѓуладилник вода – влез/излез 1. степен	DN/PN	100/10
Меѓуладилник вода – влез/излез 2. степен	DN/PN	65/10

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

730.

Врз основа на член 17 точка ж) и член 32 став (7) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 7.3.2011 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации, кој операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги го плаќаат на сметка на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата).

Член 2

Годишниот надоместок од член 1 на овој правилник изнесува најмногу 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот или давателот на услуга остварен со употребата на јавни комуникациски мрежи и давањето на јавни комуникациски услуги во текот на претходната календарска година, или пократок дел од годината кога операторот или давателот на јавни комуникациски услуги почнал да работи, но не повеќе од 250.000 евра во денарска противвредност.

Член 3

Операторот или давателот на услуги треба најдоцна до 15 март во тековната година до Агенцијата да достави Извештај за износот на вкупниот приход согласно член 2 од Упатството за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на операторот или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги.

Член 4

За определување на годишниот надоместок, нотифицираните оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги се поделени во 5 (пет) категории во зависност од висината на вкупниот годишен приход од член 2 на овој правилник, а

годишниот надоместок го плаќаат во висина на процентуалниот износ од вкупниот приход во зависност од категоријата во која што се распределени, согласно табелата:

Категорија	Вкупен приход (денари)	Процентуален износ
I	до 1.000.000,00	0,07 %
II	од 1.000.000,00 до 10.000.000,00	0,14 %
III	од 10.000.000,00 до 100.000.000,00	0,21 %
IV	од 100.000.000,00 до 500.000.000,00	0,28 %
V	повеќе од 500.000.000,00	0,35 %

Член 5

(1) Годишниот надоместок определен согласно член 4 од овој правилник операторот или давателот на услуга го плаќа на сметка на Агенцијата, најдоцна до 15 Април во тековната година, врз основа на претходно доставен извештај за износот на вкупниот приход од член 4 на овој правилник, а по доставено решение и фактура од страна на Агенцијата.

(2) Доколку кај Агенцијата постои основано сомнение за вистинитоста на остварениот годишен вкупен приход, има право на трошок на операторот или давателот да изврши процена на истиот.

(3) Доколку проценетиот вкупен приход значително отстапува од пријавениот вкупен приход, при наплата на годишниот надоместок, Агенцијата ќе го задолжи операторот или давателот на услугата да ја плати пресметаната разлика.

Член 6

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 139/2006, 5/2007, 33/2007 и 5/2008).

Член 7

Овој правилник влегува во сила од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави на веб-страницата на Агенцијата.

Бр.02-1332/2 Агенција за електронски комуникации
7 март 2011 година Директор,
Скопје **Роберт Орданоски, с.р.**

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

731.

Врз основа на член 163 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010), а во врска со членот 102 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 29/2000, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010 и 171/2010), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 јануари 2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ГО НАПЛАТУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот што Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го наплатува како процент од придонесите на секој задолжителен пензиски фонд.

Висината на надоместокот што Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го наплатува од секое пензиско друштво за 2011 година изнесува 0,1%.

Член 2

Надоместокот од член 1 на оваа одлука, паѓа на товар на Друштвото за управување со пензиски фондови.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр.02-384/1
21 јануари 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.

732.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.156/2009) и Соопштението на Државниот завод за статистика на Република Македонија бр. 4.1.11.14 од 28.2.2011 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2010 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2011 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2010 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2010 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката. Така утврдените коефициенти се множат со факторот 0,98083, и изнесуваат:

Година	Просечна плата	Коефициент
1970	0,001136	17.745.678,8177
1971	0,001366	14.757.753,3946
1972	0,001625	12.405.594,5458
1973	0,001872	10.768.745,2655
1974	0,002400	8.399.621,3071
1975	0,003013	6.690.703,9950
1976	0,003435	5.868.731,0442
1977	0,004087	4.932.491,1028
1978	0,004902	4.112.421,6926
1979	0,005775	3.490.751,7120
1980	0,006945	2.902.676,9096
1981	0,008817	2.286.388,9233
1982	0,011259	1.790.486,8227
1983	0,014076	1.432.160,4957
1984	0,019542	1.031.577,6859
1985	0,032821	614.213,1909
1986	0,066730	302.099,3727
1987	0,133917	150.534,2200
1988	0,359726	56.040,1281
1989	6,420000	3.140,0453
1990	38,540000	523,0693
1991	77,850000	258,9479
1992	764,000000	26,3862
1993	4854,000000	4,1531
1994	9009,000000	2,2377
1995	9373,000000	2,1508
1996	9445,000000	2,1344
1997	9469,000000	2,1290
1998	9623,000000	2,0949
1999	9754,000000	2,0668
2000	9942,000000	2,0277
2001	10552,000000	1,9105
2002	11279,000000	1,7873
2003	11824,000000	1,7049
2004	12293,000000	1,6399
2005	12597,000000	1,6003
2006	13517,000000	1,4914
2007	14584,000000	1,3823
2008	16096,000000	1,2524
2009	19957,000000	1,0101
2010	20553,000000	0,9808

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 1,0400.

Бр. 02-1487/1
7 март 2011 година
Скопје

Директор,
Иснн Јакупи, с.р.

733.

Врз основа на член 20 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011) и Соопштението на Државниот завод за статистика на Република Македонија број 4.1.11.13 од 28.2.2011 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2011 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка..... 19.240,00 денари
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник..... 16.050,00 денари
- за средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник..... 14.565,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка..... 12.910,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна подготовка..... 12.385,00 денари.

2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2010 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците и лица, кои право на пензија остваруваат во 2011 година.

Бр. 02-1488/1
7 март 2011 година
Скопје

Директор,
Иснн Јакупи, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 734.

Врз основа на член 17 став 2 и член 40 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 и 64/09) и член 6 став 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 24/11), Комисијата за верификација на фактите, на седницата одржана на 3.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР.03-27/1 ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПИСМЕНАТА ИЗЈАВА УТВРДЕНА ВО ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се менуваат точка I, точка II и точка III од Одлуката бр.03-27/1 донесена на 14.7.2009 година за содржината и формата на писмената изјава утврдена во член 6 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција.

Член 2

Во точка I во делот во заграда сврзникот „или“ се заменува со „запирка“, а по зборовите: „носител на јавна функција“ се додаваат зборовите: „и лицето кое бил носител на јавна функција, а кое не е починато“.

Член 3

Во точка II зборовите: „име, татково име и презиме на кандидатот односно носителот на јавна функција“ се менуваат со зборовите кандидат за носител на јавна функција, носител на јавна функција или бил носител на јавна функција“.

Член 4

Во точка III делот во заграда бројот „4“ се заменува со бројот „5“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а заедно со обрасците на изјавите ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-572/1
7 март 2011 година
Скопје

Комисија за верификација на фактите
Претседател,
Томе Ациев, с.р.

образец бр.1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТТЕ

Согласно член 6 точка 1 и точка 5 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/08 и 64/09 и бр.24/11),
како..... ,
/ кандидат за носител на јавна функција /
ја поднесувам следната :

ИЗЈАВА

Јас.....
.....

/ име, татково име, презиме и ЕМБГ /

одговорно изјавувам дека не сум соработувал со органите на државната безбедност во периодот опфатен со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, како таен соработник или таен информатор при оперативно прибирање на информации што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица, ниту сум издавал наредби, ниту сум бил корисник на информациите од тајниот соработник или тајниот информатор, со коишто се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, ниту поради тоа сум стекнал материјална корист, ниту сум бил привилегуван при вработување или напредување во службата.

.....
/место и дата/

.....
/изјавил/

образец бр.2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

Согласно член 6 точка 2 и точка 5 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција ("Службен весник на Република Македонија " бр. 14/08, 64/09 и 24/11),

како..... ,
/ носител на јавна функција /
ја поднесувам следната :

ИЗЈАВА

Јас.....
.....

/ име, татково име, презиме и ЕМБГ /

одговорно изјавувам дека не сум соработувал со органите на државната безбедност во периодот опфатен со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, како таен соработник или таен информатор при оперативно прибирање на информации што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица, ниту сум издавал наредби, ниту сум бил корисник на информациите од тајниот соработник или тајниот информатор, со коишто се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, ниту поради тоа сум стекнал материјална корист, ниту сум бил привилегуван при вработување или напредување во службата.

.....
/место и дата/

.....
/изјавил/

образец бр.3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

Согласно член 6 точка 3 и точка 5 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција ("Службен весник на Република Македонија " бр. 14/08, 64/09 и 24/11),

..... ,
/ бил носител на јавна функција /
ја поднесувам следната :

ИЗЈАВА

Јас.....
.....

/ име, татково име, презиме и ЕМБГ /

одговорно изјавувам дека не сум соработувал со органите на државната безбедност во периодот опфатен со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, како таен соработник или таен информатор при оперативно прибирање на информации што биле предмет на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и водени за одредени лица, ниту сум издавал наредби, ниту сум бил корисник на информациите од тајниот соработник или тајниот информатор, со коишто се кршени или ограничувани основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, ниту поради тоа сум стекнал материјална корист, ниту сум бил привилегуван при вработување или напредување во службата.

.....
/место и дата/

.....
/изјавил/



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011030